

## Ментори/комуникациски мрежи во државата

[Фондот за Иновации и Технолошки Развој](#) и [Стартап Македонија](#) се организации кои во рамките на своите основачки и програмски активности имаат креирано менторски платформи, нудејќи серија на менторски и консалтинг услуги за иновативност и претприемништво.

### [Мрежа на социјални претпријатија на Македонија](#)

СЕН претставува платформа за комуникација и соработка меѓу социјалните претпријатија во земјата. Преку своите активности мрежата го застапува секторот пред јавноста, иницира соработка и мултисекторски партнерства со други клучни фактори нас сите нивоа.

#### [Јован Сталевски](#)

Претседател на организацијата [„ЦЕФЕ Македонија“](#), интернационален ЦЕФЕ обучувач и консултант со долгогодишно меѓународно искуство. Посветено ја промовира претприемничката култура и иновациите во бизнис секторот, користејќи исто така и самостојно развиени тренинзи за претприемништво и бизнис вештини.



Е-пошта: [j.stalevski@gmail.com](mailto:j.stalevski@gmail.com)

#### [Весна Иваноска](#)

Генерална директорка во [Seavus Едукативен и Развоен Центар](#) и програмска менаџерка во [Seavus Accelerator](#). Покрај успешното менаџирање, активно работи како тренерка и фасилитаторка на теми поврзани иновативните и информатичките технологии, стартап индустријата, забрзан раст на мали и средни претпријатија, развој на кариера и менаџирање на таленти.



Е-пошта: [ivanoska.vesna@gmail.com](mailto:ivanoska.vesna@gmail.com)

#### [Звонко Димоски](#)

Тренер, консултант и проектен менаџер на проекти од областа на културата, социјалното претприемништво и реактуелизацијата на народното наследство. Основач на [Јавен Простор Прилеп](#), мултимедијалниот фестивал [Со Марко \(Цепенков\) на улица](#) и филмскиот фестивал [Balkan Film Festival \(Полска\)](#), младински ментор и преведувач. Развива и актуализира нови креативни форми на израз за фестивали, медиуми, галерии и организации.



Е-пошта: [zvon.creative@gmail.com](mailto:zvon.creative@gmail.com)

### [Ивана Станковиќ](#)

Финансиска експертка и менторка со многугодишно искуство во приватниот и државниот сектор, советничка во ФИТР на теми поврзани со развојот на македонскиот стартап екосистем. Нејзина експертиза се прашањата поврзани со финансискиот систем и макроекономијата, меѓународните финансии и управувањето со јавниот долг, како и целокупното управување со јавните финансии.



### [Нина Ангеловска](#)

Успешна претприемачка, ко-основачка на водечката компанија за е-трговија [Grouper.mk](#), која го трансформираше пазарот на е-трговија во земјата и претседателка на [Асоцијацијата за е-трговија на Македонија](#). Поранешна Министерска за економија, амбасадор за е-трговија на УНКТАД, работи на бројни проекти како консултантка за е-бизнис, дигитална економија и е-трговија.



### [Ирина Јаневска](#)

Ко-основачка и претседателка на Организацијата за социјални иновации „АРНО“, организирка на националниот натпревар „Зелени идеи“, едукаторка и промотерка на одржливи иницијативи кои обезбедуваат општествени промени и достапност до заедницата.

Е-пошта: [irina@arno.org.mk](mailto:irina@arno.org.mk)



### [Климентина Илијевски](#)

Извршна директорка на Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ и главна и одговорна уредничка на списанието „Лице в лице“. Се вборјува во најактивните промотери на социјалното претприемништво, која го поврзува социјалниот сектор со традиционалниот бизнис. Активно работи на истражувања и анализи во сферата на социјалата со фокус на социјалното претприемаштво и на интеграцијата на ранливите лица на пазарот на труд.

Е-пошта: [klimentina@public.org.mk](mailto:klimentina@public.org.mk)



### [Бистра Кумбаровска](#)

Партнерка во [Heartbeats Innovation & Communication](#), професионална сервисна агенција посветена на одговорна работа. Нејзините работни и менторски активности фокусирани се на иновации и промени на граѓанското општество, регенеративни бизнис модели и организациски дизајн.



### [Верица Јорданова](#)

Искусна новинарка, експертка за односи со јавноста, претприемачка, основачка и главна уредничка на порталот [Иновативност. мк](#). Повеќе од 15 години работи за групација КАПИТАЛ, а во своите консултантски и коучинг активности го промовира развојот на претприемништвото, иновациите, нови технологии и дигиталенниот маркетинг. Вклучена во работата на [InnoTech Club](#), платформа за зголемување на свесноста за значењето на науката, технологијата и иновациите.



Е-пошта: [jordanova@inovativnost.mk](mailto:jordanova@inovativnost.mk)

### [Сократ Манчев](#)

Се вбројува во првите успешни претприемачи и ментори во земјата, претседател и основач на [Здружение за советување, лекување, рехабилитација, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанции ИЗБОР – Струмица](#), во чии рамки основата е [Терапевтската заедница Покров](#), првото самоодржливо социјално претпријатие во Македонија.



Е-пошта: [izborsr@gmail.com](mailto:izborsr@gmail.com)

### [Благица Димитровска](#)

Активистка, менторка и претседателката на Здружението за промоција и развој на инклузивно општество [„Инклузива“](#). Активно ангажирана во процесот за вклученост лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес, обучува и едуцира како да се прилагодат интернет страните бидат достапни за лицата со различен вид и степен на инвалидитет.



Е-пошта: [inkluziva@gmail.com](mailto:inkluziva@gmail.com)

### [Нина Николиќ](#)

Програмска координаторка на швајцарската програма за претприемништво, активна учесничка во развојот на стартап екосистемот во ФИТР, ко-основачка на Стартап Македонија, сторителерка, меѓународна говорничка, тренерка и фасилитаторка. Успешно делува при стратешки поттикнувања на соработка и синергии меѓу стартапи, партнерски организации, креатори на политики, локални и регионални/меѓународни актери на стартап екосистемот.



Е-пошта: [nikolik.nina@gmail.com](mailto:nikolik.nina@gmail.com)

[Маријана Андрик](#)

Основачка и сопственичка на [Маранд Консултанти](#), нудејќи консултантски и менторски услуги од областа на финансиите и сметководството. Има огромно искуство како консултантка за финансиски менаџмент и сродни финансиски и даночни теми. Сертифициран обучувач за ЕБЦ\*Л, односно поседува европски сертификат за бизнис компетенции.



Е-пошта: [marijana@marand.com.mk](mailto:marijana@marand.com.mk)